



This project is funded by
European Union



Финансиска помош на проекти во рамки на проектот:
„Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија,
Спроведуван од Здружение за одржлив развој – Милиеуконтант Македонија и Здружение на инженери за животна средина – Развојна Програма
Референтен број на проектот: Europe Aid/155322/DD/ACT/MK

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

Име на проектот: Архус за новинари

Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SG-AN; 03-30/2-1

Вкупен буџет на проектот: 501.236,70 МКД; 8.159,19 EUR

Финансиско учество на Милиеуконтант Македонија: 477.424,50 МКД; 7.763 EUR

Финансиско учество на Новинари за човекови права: 23.800,50 МКД; 387 EUR

Целни групи: Локални новинари со интерес за областа животна средина

Име на организацијата лидер на проектот: Новинари за човекови права

Новинари за човекови права е граѓанска организација основана во 1999 година, која работи на развој на еколошка демократија и еколошката писменост и се залага за реформи во животната средина, здравствената политика и човековите права. Нашата мисија се заснова на почитување на човековите права од аспект на животната средина; развој на еколошко новинарство и пристап до информации; интеграција на сиромашните и маргинализираните во локалната заедница; посредување, застапување, иницирање и извршување на континуирани социјални активности; едукација на младите за заштита на животната средина и здравјето и со тоа нивно подготвување за активно учество во проекти поврзани со животната средина и одржливиот развој.



The project implemented by Milieukontakt
Macedonia and SEE Development Program





This project is funded by
European Union



1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општата цел на проектот е овозможување активно учество на локалните медиуми во креирање на јавното мислење за процесите на креирање политики и донесување одлуки за теми поврзани со животната средина.

Специфична цел 1: Едукација на локалните новинари и уредници за Архуската Конвенција и правата и обврските што произлегуваат од истата

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ

Активност 1: Регрутирање на млади новинари или новинари енваиromенталисти од локалните медиуми

Активност 2: Дводневен тренинг за Архуска Конвенција со пријавените новинари

Активност 3: Работа со новинарите на 12 стории кои директно ги допираат принципите на Архуската конвенција

Активност 4: Менторирање на стории и работа „peer to peer“ со одбраните новинари.

Активност 5: Објавување на сториите на порталите www.text.mk и на Новинска Еколошка Агенција

Активност 6: Избор на најдобра сторија и доделување на награди за 3 најдобри стории

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Проектот почна на 15 јуни 2020 г. и ќе биде спроведен во рок од 6 месеци, до 15.12.2020 г.

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ

Филип Спировски, претседател

Тел. 070/233 917

Мејл: spirovski@detstvo.org.mk

Новинари за човекови права,

Ул.Венијамин Мачуковски 2А-3/16, Скопје



The project implemented by Milieukontakt
Macedonia and SEE Development Program

